

HI - TECH

DELL 30" LCD МОНИТОР

Фирмата Dell на Саемот за технологија CES го претстави својот нов 30-инчен LCD монитор под името 3007WFP. Првиот впечаток е дека тој е подобар и поевтин (околу 300\$) од конкурентскиот Apple-ови 30-инчни монитори. Максималната резолуција им е идентична (2.560x1.600), но останатите карактеристики на Dell се подобри. 178 степени видливост (Apple има 170 степени), контрастот е 700:1 (Apple - 400:2), осветлувањето е 300cd/m² (за Apple е 250cd/m²) и како шлаг на крајот Dell има 14 мс време на одсив, а Apple 16мс. Од гаџетите тука е 9-ин-2 читачот на картички (CompactFlash, MemoryStick, SD картички итн.) За жал, неговата цена е висока така што за нас ќе остане само како посакуван предмет.



САМСУНГ СО СВОЈОТ АС

Неодамна во Кореја Самсунг го промовираше својот ас во паметните телефони, SPH-H1000 DMB/WiBro. Не само што тој има и безжична мрежа, туку има и хардверска поддршка за VOIP. Има 2.2-inch QVGA 262к дисплеј, што го прави најдобар во класата. Исто така, телефонот има можност да се поврзува со сателитската телевизија за мобилни телефони на тој простор, како и можност за поврзување со поголем телевизор или проектор преку ТВ излезот. Камерата може да биде и со 2 и со 3 мега пиксели, што повторно го прави најдобар во категоријата. Фотографиите се одлични, а видеоклиповите со DVD квалитет. Овој телефон на преклопување има и QWERTY тастатура на која ќе може да се пишуваат смс пораките, да се читаат и да се пишуваат мејлови.



TELSON TWC 1150

На времето, рачниот часовник беше централниот извор на информации на секој човек. Како што минуваше времето, тоа почна да се менува... Компанијата Telson се обидува повторно да ги врати работите на свое место со својот најнов изум. Нивниот TWC 1150 има сè заедно што имаат часовникот, телефонот и апаратот и се спакувани во едно. Се носи на рака, исто како и најобичен часовник. Единствен пропуст е тоа што телефонот (или ако сакате - часовникот) нема опција за снимање видеоклипови, а фотографиите со 0,3 мега пиксели се сосема доволни за дисплејот со 65.000 бои. Интересен "Бетменски" гаџет со многу можности кои секогаш ќе ви бидат буквално на рака.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail: fotodigital_jasmina@yahoo.com